



## - ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО -

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Р.М бр.24/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018 и „Службен весник на Р.С.М. „ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), а член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата за работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Р.М. бр.11/15 и 35/18), а по добиена согласност од Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства бр.0401 - 1762 од 19.05.2023 год. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово, објавува

### ИНТЕРЕН ОГЛАС (02/2023)

за пополнување на работно место со унапредување на (2) два административни службеници

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово објавува интерен оглас за унапредување на два (2) административни службеници на следните позиции:

- 1 (еден) Советник за човечки ресурси I – советник - CO30102B01007 (унапредување од помлад соработник за човечки ресурси), во Дел за административни работи и управување со човечки ресурси, Оддел за административни и помошно технички работи.

Општите услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија;
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место;
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Посебни услови:

Со Законот за административните службеници за помошно – стручните службеници од категоријата B1 се:

- за нивото B1 ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен ( Правни науки, Социјална работа и социјална политика или Јавна управа и администрација)
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
- за нивото B1 најмалку три години работно искуство во структурата



- ЈАВНА УСТАНОВА МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  
РАБОТА КУМАНОВО -

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски).

Потребни општи компетенции на средно ниво се:

- Учење и развој;
- Комуникација;
- Остварување резултати;
- Работење со други / тимска работа;
- Ориентираност кон странките / засегнати страни; и
- Финансиско управување.

2. 1 (еден) Советник за јавни набавки I - советник - CO30102B01006 (унапредување од помлад соработник за јавни набавки), во Дел за административни работи и управување со човечки ресурси, Оддел за административни и помошно технички работи

Општите услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија;
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место;
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Посебни услови:

Со Законот за административните службеници за помошно – стручните службеници од категоријата В1 се:

- за нивото В1 ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен (Економски науки, Правни науки или Јавна управа и администрација)

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски).

Други посебни услови: Потврда за положен испит за лице за јавни набавки.

Потребни општи компетенции на средно ниво се:

- Учење и развој;
- Комуникација;
- Остварување резултати;
- Работење со други / тимска работа;
- Ориентираност кон странките / засегнати страни; и



## - ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО -

- Финансиско управување.

Распоред на работно време: работни часови во неделата- 40, работно време од понеделник до петок со почеток на работното време помеѓу 7:30 и 8 :30 часот и завршеток на истото помеѓу 15 :30 и 16:30 часот.

Паричниот износ на основната нетоплата за двете работни позиции изнесува 28.741,00 денари.

На интериот оглас може да се јави административен службеник, вработен во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво во овој закон и во актот за систематизација, како и :

- да е оценет со оцена "А" или "Б" при последното оценување,
- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,
- да поминал најмалку две години на исто ниво и
- да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас,

Кон пријавата кандидатите можат да ги приложат следниве докази во скенирана форма:

- потврди за успешно реализирани обуки и/или
- потврди за успешно реализирано менторство (како ментор или менториран административен службеник);

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни а доставените докази верни на оригиналот.

Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од понатамошната постапка по овој оглас.

Право на учество имаат сите административни службеници вработени во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово, кои ги исполнуваат условите за конкурирање.

Рокот за пријавување на огласот (пријавата со доказите ) е пет (5) дена, од денот на објавување на огласот на веб страната на Агенцијата за администрација и веб страната на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово.

Пријавата за огласот може да се подигне од архивата на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово или да се симне од веб страницата на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово- [www.jumcsrskumanovo.com.mk](http://www.jumcsrskumanovo.com.mk).

Пополнетата пријава и доказите за податоците содржани во пријавата кандидатите треба да ја поднесат во писмена форма преку архивата на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална



## - ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО -

работа Куманово до лицето кое ги врши работите на организационата единица за управување со човечки ресурси како и службената електронска адреса - [www.jumcsr.kumanovo.com.mk](http://www.jumcsr.kumanovo.com.mk)

**3. Кандидатите со уредна документација кои ги исполнуваат потребните услови ќе бидат повикани на интервју во Агенција за администрација Скопје.**

Постапката ќе ја спроведе Комисија за селекција за унапредување формирана од страна на Директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово.

Овој интересен оглас се објавува истовремено на веб страницата на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово и на веб страницата на Агенција за администрација.

Условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавување.

Ненавремените пријави и документација нема да се разгледуваат. По истекот на рокот за пријавување огласот ќе биде отстранет од веб страницата на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово.



Директор

Александра Арсовска